



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

**Месечен билтен 1. 2008 /**

**Monthly Bulletin 1. 2008**



Васил Главинов бб, Интекс Бизнис Центар 2, 1000 Скопје, Македонија тел./факс + 389-2-3224-229 <http://www.mapas.gov.mk>

**Табела 1: Дистрибуција на членството во пензиските фондови според нивниот статус**  
**Table 1: Distribution of the Pension Fund Membership by their Status**

| Пензиски фонд /<br>Pension Fund | Доброволни<br>/ Voluntary | Задолжителни / Mandatory         |                             |                                                       |                   | Вкупно<br>/ Total |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |                           | Со договор /<br>With<br>contract | Распределени<br>/ Allocated | Времено<br>распределени /<br>Temporary<br>allocated * | Вкупно<br>/ Total |                   |
| <b>31.12.2007</b>               |                           |                                  |                             |                                                       |                   |                   |
| НПФ / NPF                       | 28.998                    | 28.682                           | 14.756                      | 4.471                                                 | 47.909            | 76.907            |
| КБ Прв / KB Prv                 | 34.716                    | 30.174                           | 15.596                      | 5.260                                                 | 51.030            | 85.746            |
| <b>ВКУПНО / TOTAL</b>           | <b>63.714</b>             | <b>58.856</b>                    | <b>30.352</b>               | <b>9.731</b>                                          | <b>98.939</b>     | <b>162.653</b>    |
| <b>31.01.2008</b>               |                           |                                  |                             |                                                       |                   |                   |
| НПФ / NPF                       | 29.106                    | 29.557                           | 15.574                      | 3.827                                                 | 48.958            | 78.064            |
| КБ Прв / KB Prv                 | 34.878                    | 31.020                           | 16.594                      | 4.530                                                 | 52.144            | 87.022            |
| <b>ВКУПНО / TOTAL</b>           | <b>63.984</b>             | <b>60.577</b>                    | <b>32.168</b>               | <b>8.357</b>                                          | <b>101.102</b>    | <b>165.086</b>    |

\* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди ојлудување на нивните средства од самиот почеток на членството во пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во пензискиот фонд во кој биле времено распределени. / **The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the pension fund to which they were temporarily allocated.**


**Табела 2: Вредност на нето средствата на пензиските фондови и на сметководствените единици во пензиските фондови**

**Table 2: Value of the Pension Funds Net assets and the Pension Funds Accounting Units**

| Датум / Date | Нето средства (во милиони денари) /<br>Net assets (in millions of denars) |                 | Вредност на сметковод. единица /<br>Accounting Unit Value |                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|              | НПФ / NPF                                                                 | КБ Прв / KB Prv | НПФ / NPF                                                 | КБ Прв / KB Prv |
| 31.12.2007   | 1.419,46                                                                  | 1.704,51        | 115,511364                                                | 115,303221      |
| 10.01.2008   | 1.434,07                                                                  | 1.731,65        | 114,262499                                                | 114,986322      |
| 20.01.2008   | 1.454,91                                                                  | 1.753,42        | 114,272493                                                | 114,772157      |
| 31.01.2008   | 1.476,43                                                                  | 1.785,08        | 113,648458                                                | 114,441290      |

**Слика 1: Вредност на нето средствата на пензиските фондови**

**Figure 1: Value of the Pension Funds Net assets**



**Слика 2: Вредност на сметководствените единици во пензиските фондови**

**Figure 2: Value of the Pension Funds Accounting Units**

